

ГРАД СКОПЈЕ

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” број 05/02), а во врска со точка 7 од Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2022 година (“Службен гласник на Град Скопје број 2/22), и член 4 од Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на млади од 15 до 29 години, жители на Скопје, за купување на еколошки превозни средства електрични тротинети во 2022 година (“Службен гласник на Град Скопје” број 11/22), Град Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА МЛАДИ ОД 15 ДО 29 ГОДИНИ, ЖИТЕЛИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ, ЗА КУПУВАЊЕ НА ЕКОЛОШКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ ВО 2022 ГОДИНА

1. ЦЕЛ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

1.1. Целта на јавниот повик е подобрување на квалитетот на воздухот во градот Скопје и унапредување на здравјето на луѓето, преку стимулирање на младите од 15 до 29 години, жители на градот Скопје, за користење електрични тротинети, со што би се намалило загадувањето предизвикано од сообраќајот.

1.2. Јавниот повик ќе трае заклучно со 15.11.2022 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв.

1.3. Средствата што Град Скопје ќе ги субвенционира се во износ од 50% од вредноста на еден електричен тротинет, но не повеќе од 8.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

1.4. Пристигнатите барања во Архивата на Град Скопје ќе бидат евидентирани со точно време на поднесување (датум, час и минута) и истите ќе бидат разгледувани според датумот и времето на пристигнувањето.

2. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Право на учество на јавниот повик имаат младите од 15 до 29 години - жители на градот Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари), кои ќе купат нов електричен тротинет од Република Северна Македонија од 01.01.2022 година, се до исцрпувањето на буџетот наменет за јавниот повик, но не подоцна од 15.11.2022 година, и кои ги исполнуваат условите од овој јавен повик.

3. УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ БАРАТЕЛОТ

Барателот треба да ги исполни следниве услови:

- да е жител на градот Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари);
- во моментот на аплицирањето барателот да има наполнето 15 години, односно да има наполнето 29 години;
- да нема искористено субвенција за купување на електричен тротинет од Град Скопје;
- новиот електричен тротинет да е купен во Република Северна Македонија од 01.01.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за јавниот повик, но не подоцна од 15.11.2022 година.

4. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите за учество на јавниот повик се исполнети, барателот е должен да ја поднесе следната документација:

- пополнето барање за субвенција за купување на еден електричен тротинет (барањето ќе биде објавено на интернет страницата на Град Скопје: www.skopje.gov.mk).
- нотарски заверена изјава дека барателот е согласен неговите лични податоци да се користат исклучиво за ова субвенционирање, дека барателот е жител на градот Скопје и дека досега нема искористено субвенција за електричен тротинет од Град Скопје (изјавата за барател малолетно лице од 15 до 18 години и изјавата за барател на возраст од 18 до 29 години, ќе бидат објавени на интернет страницата на Град Скопје: www.skopje.gov.mk).
- копија од предната страна на трансакциска сметка (исклучиво лична на барателот, не ополномоштена од трето лице, а доколку барателот е малолетно лице трансакциската сметка треба да е исклучиво лична на барателот ополномоштена од родител/старател).
- доказ дека е извршено купување на еден нов електричен тротинет и тоа со приложување на оригинал фискална сметка издадена во Република Северна Македонија, со датум од 01.01.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за јавниот повик, но не подоцна од 15.11.2022 година, при што задолжително е електричниот тротинет да е целосно отплатен (плаќањето на рати не се прифаќа).

4.2. Доколку барателот е малолетно лице и е на возраст од 15 до 18 години, неговиот родител/старател е должен изјавата да ја завери нотарски во име на барателот.

4.3. Едно лице може само еднаш да аплицира за добивање на субвенција за купување на еден електричен тротинет.

4.4. Потребната документација, барателите ја поднесуваат до Комисијата преку Архивата на Град Скопје (барака 16) во затворен плик со назнака: До Сектор за јавни дејности – Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на младите од 15 до 29 години, жители на Скопје, за купување на електрични тротинети во 2022 година, секој работен ден од понеделник до петок, во период од 09:00 – 15:00 часот.

4.5. Во случај на неуредна (не читлива) документација, Комисијата го задржува правото да побара дополнување на скенирана документација по електронски пат, кое ќе треба да се изврши во рок од 7 дена од денот на известување. Доколку дополнувањето не е извршено во предвидениот рок, поднесената документација во прилог на барањето ќе се смета за нецелосна и некомплетна.

5. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

5.1. За спроведување на јавниот повик Градоначалникот формира Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на младите од 15 до 29 години, жители на Скопје, за купување на електрични тротинети во 2022 година (во понатамошниот текст: Комисија).

5.2. Град Скопје, во зависност од динамиката на пристигнување на барањата, периодично ќе ја известува јавноста за преостанатите средства, се до нивно целосно искористување.

5.3. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати барања, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена.

5.4. Кога ќе бидат исцрпени предвидените финансиски средства, Град Скопје ќе го објави завршувањето на јавниот повик преку својата веб страница.

6. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК

6.1. Градоначалникот на Град Скопје, на предлог на Комисијата ќе донесе решение за усвојување на барањето на барателите кои ги исполниле условите врз основа на точка 3 од овој јавен повик.

6.2. Во случај да не се усвои поднесеното барање, поради доставување на нецелосна или неуредна документација, или доколку барателот не ги исполнува условите од точка 3 од овој јавен повик, Град Скопје ќе го извести барателот за причините поради кои барањето не е усвоено.